



СЛУЖБЕ

НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА

"Služben Vesnik N.R.M"
administracija

Skopje

Marsala Tita

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба, во српско, хрватско, словеначко и македонско издание. Огласи по тарифата. — Текуќа сметка кај Народната банка на ФНРЈ за претплата бр. 101-900880. — Текуќа сметка за продажно - трговското одделение 101-670880

Среда, 6 септември 19

БЕЛГРАД

БРОЈ 53

ГОД. VI

350.— динари. Редакција: Бранкова улица бр. 18—20. — Телефони: Редакција 28-838, Администрација 27-595, Продавно одделение 22-619, Сметководство 26-276, Експедиција 21-251.

480.

Врз основа на чл. 1 од Законот за овластувањето на Владата на ФНРЈ за донесување уредби по прашањата од народното стопанство, Владата на ФНРЈ, по предлог од Претседателот на Советот за промет со стока на Владата на ФНРЈ, донесува

ОСНОВНА УРЕДБА

ЗА ОТКУПОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИ

I. Општи одредби

Член 1

За да се обезбеди прехраната на населението и за да се снабди индустријата со потребни сировини, задолжително ќе се откупуваат во календарската 1951 година и во економската 1951/52 година следните земјоделски производи, и тоа:

а) во календарската 1951 година: месо, слаби свинји, (маст, лој, масло) млеко и млечни производи и волна;

б) во економската 1951/52 година: житарици, компир, варива (грав, грашок и лешта), маслиново уље и сено.

Договорањето на производството и одкупот на индустриските растенија ќе го регулира Претседателот на Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ, по предлог од Претседателот на Советот за промет со стока на Владата на ФНРЈ по принципот на контрахирање.

За откупот на кожи важат постоеќите прописи за откупот на овој производ.

Член 2

За да би можеле производителите навремено да пристапат кон производството на земјоделските производи што треба навремено да ги испорачаат, мораат да им се издадат пред есенската сеидба решенија за задолжувањето со задолжителната испорачка на тие производи (чл. 15 ст. 2).

Со испорачката на маслиновото уље ќе се задолжат производителите во време на зреењето на маслинките.

Член 3

Земјоделските производи од чл. 1 ст. 1 од оваа уредба должни се да ги испорачаат на државата индивидуалните земјоделски стопанства, селанските работни задруги и економите на земјоделските задруги.

Со испорачка на земјоделските производи од чл. 1 ст. 1 од оваа уредба можат да се задолжуваат и не-земјоделците што се сопственици или ползувачи на земјоделско земјиште.

Земјоделски производи должни се по оваа уредба да испорачуваат и исполитарите и закупците на земја.

Член 4

Земјоделските стопанства не можат после правноста на решението за задолжување да бидат дополнително задолжени со задолжителната испорачка на исти земјоделски производи.

Член 5

Откупот по оваа уредба ќе се врши по определените сврзани цени.

На производителите кои што по оваа уредба испорачуваат земјоделски производи, ќе им се издаваат за откупените производи, покрај исплатата на износот од куповната цена, и бонови за купување индустриска стока по прописите за трговијата по сврзаните цени.

Член 6

Производителите од чл. 3 на оваа уредба можат после извршувањето на доспеалата обврска слободно да располагаат со преостанатите количини на земјоделските производи.

Прометот со земјоделските производи ќе го регулира со одделни прописи Претседателот на Советот за промет со стока на Владата на ФНРЈ.

II. Начала за одредување на обврската

Член 7

Селанските работни задруги го испорачуваат определен дел на производството на земјоделските производи, што е предвиден со стопанскиот план на задругата кој што мора да биде потврден од страна на извршниот одбор на околинскиот народен одбор.

Член 8

Со испорачката на земјоделските производи по оваа уредба се задолжува, по правило, секое стопанство што производи пазаришни одвишци, без оглед на големината на земјишната поврнина.

Извршниот одбор на месниот народен одбор може, со оглед на економската сила на стопанството и на другите околности, да ослободи поодделни стопанства од испорачка на земјоделските производи.

Член 9

Видовите на земјоделските производи од чл. 1 ст. 1 на оваа уредба што ќе биде должно земјоделското стопанство да ги испорача се определуваат по карактерот на неговото производство, а големината на задолжувањето спрема неговата економска сила (чл. 10 ст. 1).

Член 10

Пресметувањето големината на задолжувањето на земјоделското стопанство ќе се врши врз основа на нормата што е определена за категоријата во која што е стопанството сврстено спрема големината на земјишната поврнина (чл. 11).

При определувањето нормата на задолжителната испорачка на производите од чл. 1 точ. а) на оваа уредба ќе се води сметка и за стварната состојба на добитокот и за можноста да се држи добиток на земјоделското стопанство.

Исклучително од прописите на ст. 1 од овој член извршниот одбор на месниот народен одбор, во согласност со извршниот одбор на околинскиот народен одбор, може да го задолжи земјоделското стопанство, со оглед на квалитетот на неговото земјиште, на стварниот број на добитокот и на можноста на производството, со количина на земјоделскиот производ што е поголема од највисоката односно помала од најниската норма што е предвидена за категоријата во која што тоа спаѓа (чл. 12).

Член 11

Во поврнината по која што се определува категоријата на стопанството влегува сета обработлива поврнина.

Во обработлива поврнина влегуваат: ораници, бавчи, овоштарници, лозја и ливади.

Во поврнината по која што се пресметува големината на задолжувањето на поодделно стопанство влегуваат:

а) кај производите од чл. 1 точ. а) на оваа уредба — ораниците, овоштарниците и ливадите, а се земаат во оглед и пасиштата со кои што стопанството располага;

б) кај производите од чл. 1 точ. б) на оваа уредба — само ораниците и земајќи ги поврнините под контрахирани индустриски растенија, а ако се работи за задолжувањето со задолжителни испорачки на сено во поврнината по која што се пресметува големината на задолжувањето на поодделни стопанства влегуваат и ливадите.

Исклучително од погорните прописи на овој член, нормите на задолжувањето со задолжителна испорачка на маслиново уље и категоријата на стопанството што го испорачуваат се определуваат по бројот на стеблата од маслиниките. Во овој број не се засметуваат младите стебла што не давале уште род.

Член 12

Владата на народната република во согласност со Владата на ФНРЈ, ќе ја раздели територијата на народната република на реони за производство на поодделни видови на земјоделски производи и ќе определи категории на стопанства, како највисока и најниска норма за секоја категорија. Овие категории и норми можат да бидат еднакви за целата територија на народната република или разни за поодделни производствени реони.

Нормите се определуваат прогресивно, така да тие растат спрема категориите и производствените можности на стопанството.

III. Постапка за определување на обврските

Член 13

Извршниот одбор на месниот народен одбор ќе изработи врз основа планот на откупот што е добиен од извршниот одбор на околинскиот народен одбор за сите стопанства на своето подрачје предлог на задолжувањето со задолжителна испорачка на земјоделски производи и ќе го објави на уобичаениот начин.

Во срок од 7 дена од денот на објавувањето на предлогот, извршниот одбор на месниот народен одбор должен е да свика собрание на избирачите на кое што ќе се претресува задолжувањето на секое стопанство. На ова собрание мораат да се земат во претрес сите поплаки што после објавувањето на предлогот или на самото собрание поодделни производители ги даде против задолжувањето на сопственото или на некое туѓо стопанство.

Извршниот одбор на месниот народен одбор ќе ги испрати во срок од 7 дена после одржаното собрание на избирачите на извршниот одбор на околинскиот народен одбор своите предлози за задолжувањата со поплаките што не се примени.

Член 14

Извршниот одбор на околинскиот народен одбор ќе води сметка за околинскиот план на откуп, ќе го прегледа предлогот за задолжувањето ќе внесе потребни измени во него.

Вака утврдениот план на задолжувањето ќе го врати извршниот одбор на околинскиот народен одбор до извршниот одбор на месниот народен одбор.

Член 15

Извршниот одбор на месниот народен одбор ќе ги внесе пред есенската сеидба задолжувањата по

видот и количината за сите земјоделски производи со кои што е стопанството задолжено во листот на стопанството, и тоа како во оној примерок што му се издава на производителот така и во оној што остаува во месниот народен одбор.

Внесувањето на задолжувањето во листот на стопанството се смета како да е издадено решение за задолжувањето по видот и по количината на земјоделските производи.

При внесувањето на задолжувањето во листот на стопанството ќе му се издаде на производителот и писмено решение за сроковите на испорачката на поодделни делови од обврската во месо, слаби свињи и во маст.

Член 16

Против решението за задолжување со задолжителна испорачка производителот има право на жалба до извршниот одбор на околинскиот народен одбор во срок од 8 дена од денот на внесувањето на задолжувањето во листот на стопанството. Против задолжувањето со производите од точ. б) чл. 1 од оваа уредба производителите имаат право на жалба и во време зреењето на овие производи, ако нивниот принос во целина потфрлил поради сериозни елементарни непогоди.

Жалбата се поддава писмено или усно во записник на извршниот одбор на месниот народен одбор. Овој е должен жалбата да е испрати до извршниот одбор на околинскиот народен одбор во срок од 3 дена.

Извршниот одбор на околинскиот народен одбор должен е да донесе решение по жалбата во срок од 30 дена од денот кога што ја примил од извршниот одбор на месниот народен одбор.

Сите жалби што не се усвоени извршниот одбор на околинскиот народен одбор должен е да ги испрати до извршниот одбор на обласниот народен одбор кој што незаконитите решенија по правото на надзор ќе ги поништи или укине.

Прописите на овој член важат и за решенијата по чл. 15 ст. 3 од оваа уредба.

Член 17

Местото и начинот за испорачка на земјоделските производи што се испорачуваат еднаш годишно, ќе ги определи извршниот одбор на околинскиот народен одбор со своја наредба.

Член 18

Со цел да се спроведува евиденција на сеидбата и да се обезбеди навременоста на производството, производителите се должни после внесувањето на задолжувањето во листот на стопанството да изјават во месниот народен одбор колку оранични поврнини ќе засејат и со кои од оние производи што се должни да ги испорачаат.

Член 19

За случај да не се извршат обврските од стопана на производителите во определениот срок, извршниот одбор на месниот народен одбор должен е да даде пријава до јавниот обвинител за да се започне кривична судска постапка.

IV. Завршни одредби

Член 20

На производителите кои што од технички причини до времето на издавањето на задолжувањата не ќе добијат листи на стопанството ќе им издаде извршниот одбор на месниот народен одбор одделно писмено решение за задолжувањето со сите податоци.

Член 21

Владите на народните републики ќе донесат во рамките на оваа уредба свои уредби за откупот на земјоделските производи.

Член 22

Се овластува Претседателот на Советот за промет со стока на Владата на ФНРЈ по потреба да издава поблиски прописи за применувањето на оваа уредба.

Член 23

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

5 септември 1950 година
Белград

Претседател на Владата на ФНРЈ
и Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија
Јосип Броз-Тито, с. р.

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Советот за промет
со стока,
Осман Карабегович, с. р.

481.

Врз основа на чл. 1 од Законот за овластувањето на Владата на ФНРЈ за донесување уредби по прашањата од народното стопанство, по предлог од Претседателот на Советот за промет со стока на Владата на ФНРЈ, Владата на ФНРЈ, донесува

УРЕДБА

ЗА УКИНУВАЊЕ ДИРЕКЦИЈАТА НА ДРЖАВНИОТ ЖИТЕН ФОНД

Член 1

Се укинува Дирекцијата на државниот житен фонд што е основана со Уредбата за државниот житен фонд и оснивањето и работењето на Дирекцијата на државниот житен фонд („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 85/48).

Член 2

Работите што ги вршеше Дирекцијата на државниот житен фонд и нејзините органи (филијали, бази и делегации), се пренесуваат на претпријатијата и дирекциите што се во надлежност на народните републики.

На дирекциите и претпријатијата од горниот став се пренесуваат и планските задолжувања, основните и обртните средства, правата и обврските од Дирекцијата на државниот житен фонд и нејзините органи. За ова пренесување важат аналогно одредбите од Уредбата за укинување на генералните и главните дирекции во надлежноста на органите од Владата на ФНРЈ („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 38/50).

Член 3

Советот за промет со стока на Владата на ФНРЈ врши основна распределба на житариците во рамките на општодржавниот план за распределба.

Врз основа на распределбата од горниот став, со житариците во државниот житен фонд располага советот за промет со стока на владата на народната република односно органот што е овластен од советот.

Член 4

Оваа уредба влегува во сила веднаш.

31 август 1950 година
Белград

Претседател на Владата на ФНРЈ
и Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија
Јосип Броз-Тито, с. р.

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Советот за промет со стока,
Осман Карабегович, с. р.

482.

Врз основа на чл. 30 од Уредбата за припадностите на државните службеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 83/47) во согласност со Министерот на финансите на ФНРЈ и Претседателот на Советот за законодавство и изградба на народната власт на Владата на ФНРЈ, прописувам

П РА В И Л Н И К

ЗА ПРЕМИСКИОТ ДОДАТОК ЗА НОКЈНОТО РАБОТЕЊЕ НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ ВО РЕСОРТОТ НА МИНИСТЕРСТВО НА ПОШТИТЕ НА ФНРЈ

Член 1

На службениците што вршат нокјна поштенско-телеграфско-телефонска служба им припаѓа премиски додаток за нокјната работа во износ од 0,50% до 1,50% од нивната основна плата за секоја нокј.

Висината на овој додаток овиси од видот на службата што ја врши службеникот нокје.

Член 2

Како нокјна работа се разбира секоја служба што почнува после 21 час а се завршува пред 5-те часот.

Член 3

Висината на премискиот додаток за нокјното работење за сите работни места ја определува Министерот на поштите на ФНРЈ кој што може ова право да го пренесе на директорите на дирекциите на поштите, телеграфите и телефоните.

Член 4

Премискиот додаток за нокјното работење се исплатува месечно уназад.

Член 5

Напатствије за спроведувањето на овој правилник донесува Министерот на поштите на ФНРЈ.

Член 6

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“, со кој ден престанува да важи Правилникот за накнада за нокјното работење во поштите телеграфите и телефоните („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 69/45).

IV бр. 4109

31 август 1950 година
Белград

Министер на поштите на ФНРЈ,
др Заим Шарац, с. р.

Согласни:

Го застапува

Министерот на финансите на ФНРЈ
Министерот на надворешната трговија на ФНРЈ
Инж. Милентије Попович, с. р.

Претседател на Советот за законодавство
и изградба на народната власт
на Владата на ФНРЈ,

Едвард Кардељ, с. р.

Одобрувам,

Претседател на Владата на ФНРЈ
и Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија
Јосип Броз-Тито, с. р.

483.

Врз основа на членот 37, а во врска со чл. 6 од Законот за уредувањето и работењето на кредитниот систем, донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА ПРИМЕНУВАЊЕ НА НАПАТСТВИЕТО ЗА СОСТАВАЊЕТО, ПОДНЕСУВАЊЕТО И ИЗВРШУВАЊЕТО НА КРЕДИТНИОТ ПЛАН ВО 1950 ГОДИНА

I. Корисниците на кредити и кредитните претпријатија должни се да го применуваат Напатствието за составането, поднесувањето и извршувањето на кредитниот систем за извршување на кредитниот план во 1950 година.

II. Ова напатствие објавено е во три одделни овески во издание на Министерството на финансите на ФНРЈ и ќе биде составен дел на ова решение.

III. Ова решение ќе се применува со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 22100

22 август 1950 година

Белград

Го застапува Министерот на финансите на ФНРЈ,

Министерот на надворешната трговија на ФНРЈ,

инж. Милентије Попович, с. р.

484.

Врз основа на точката 11 од Наредбата на Владата на ФНРЈ за надлежноста за решавање работите од подрачјето на планирањето во врска со планот на 1950 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 40/50), во согласност со Претседателот на Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ, донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА ГРАНКИТЕ НА ДЕЈНОСТА ШТО ГИ ОБЕДИНУВА СОВЕТОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛИЕ И ШУМАРСТВО НА ВЛАДАТА НА ФНРЈ И СОВЕТИТЕ ЗА ЗЕМЈОДЕЛИЕ И ШУМАРСТВО НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ

I. Советот за земјоделие и шумарство на Владата на ФНРЈ ги обединува следните гранки на дејноста.

- 1) Гранката 211 земјоделство
- 2) Гранката 212 овоштарство
- 3) Гранката 213 виноградарство
- 4) Гранката 214 сточарство
- 5) Гранката 215 рибарство
- 6) Гранката 216 примарна преработка на поделски производи во која што влегуваат: спрема времената номенклатура — времено издание на Сојузната планска комисија

1948 година од гранката 124
124 01 00 00 памучно влакно
124 39 00 00 влакна од животни
124 68 00 00 кокоши од свилени
буби суви од гранката 125
125 21 00 00 сурова кожа

- 7) Гранката 311, одгледување, надгледување и уредување на шумите.
- 8) Гранката 312 заштита на шумите
- 9) делот на гранката 313 експлоатација на шумите, и тоа спрема времената номенклатура — времено издание на Сојузната планска комисија

1948 година
313 12 00 00 производство на смола

313 13 00 00 производство на споредни шумски производи
313 13 01 03 кора

10) Гранката 314 лов

II. Советот за земјоделие и шумарство на Владата на народната република ги обединува истите гранки како и Советот за земјоделие и шумарство на Владата на ФНРЈ.

Бр. 6300

26 август 1950 година

Белград

Министер на Владата на ФНРЈ

Претседател на Советот за земјоделие и шумарство,

инж. Мијалко Тодорович, с. р.

Согласен,

Министер на Владата на ФНРЈ

Претседател на Стопанскиот совет

и на Сојузната планска комисија,

Борис Кидрич, с. р.

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ
СРБИЈЕ

„Службени гласник Народне Републике Србије“ во бројот 22 од 20 јули 1950 година објавува:

Указ за прогласување претпријатијата за одржување патон од обласно значење за претпријатијата од републичко значење;

Указ за прогласувањето Градското гоилиште во Суботица за претпријатие од републичко значење;

Указ за прогласување претпријатијата за снабдување угостителските и туристичките објекти од обласно значење за претпријатија од републичко значење;

Правилник за кукјниот ред во кои што се извршуваат казните;

Напатствие за почетокот на работа на новооснованиот Околински суд во Барајево и Мионица;

Наредба за зајакнато пазење и надзор на шумите за време на долготрајни суши.

СОДРЖАЈ:

Страна

- | | |
|--|-----|
| 480. Основна уредба за откупот на земјоделските производи — — — — — | 889 |
| 481. Уредба за укинување Дирекцијата на државниот житен фонд — — — — — | 891 |
| 482. Правилник за премиски додаток за нокјна работа на службениците во ресорот на Министерството на поштите на ФНРЈ — — — — — | 891 |
| 483. Решение за применување напатствието за составане, поднесување и извршување на кредитниот план во 1950 година — — — — — | 892 |
| 484. Решение за гранките на дејноста што ги обединуваат Советот за земјоделство и шумарство на Владата на ФНРЈ и советите за земјоделство и шумарство на народните републики — — — — — | 892 |